


**ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ
НА ОПШТИНИСКА АДМИНИСТРАЦИЈА – ДРЖАВНИ И ЈАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И НА
ИЗБРАНИ ЛИЦА
ЗА ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ, 2021 ГОДИНА**



Февруари, 2021

Заедницата на единиците на локалната самоуправа– ЗЕЛС , во посебен сегмент од своето дејствување кон општините, е посветена на реализација на активности поврзани со градење на капацитети на административните службеници на општините.

Здравствената и социо-економската криза предизвикана од пандемијата со Ковид-19 вирусот во целиот свет се одрази и врз промената на условите за работа речиси во сите сектори и професии во светот и нашата земја.

Пандемијата “диктираше“ нови форми на работа, а конкретно во областа градење на капацитети на административните службеници во општините, се приклучивме на трендот на организирање на обуки, работилници, форуми и други форми за градење на капацитети користејќи ги онлајн платформите и интернет комуникацијата.

Бидејќи мерките за заштита на населението од ширењето на Ковид-19 вирусот се менуваа согласно состојбите во земјата и светот, иако не беше изработени План за обуки за 2021 година(како последица од пандемијата) ЗЕЛС ја задржа праксата и редовната активност за градење на капацитети согласно потребите кои произлегуваа од терен, ад-хок обуки, но и проектни и сертифицирани.

Во извештајот за обука 2021 нема да бидат наведени проекции ниту споредбени параметри во однос на претходните години поради сложената ситуација со појавата на пандемијата КОВИД-19, вонредните околности како последица на тоа, примена на мерките за заштита на здравјето на поединецот и прилагодување на нов начин на реализација на активностите за градење на капацитети преку е-платформи. Овој извештај ги содржи обуките што се реализираа во 2021г.

Во прегледот даден во продолжение, нумерички и текстуално се претставени активностите што се спроведени во оваа компонента од работењето на ЗЕЛС во 2020 година, и тоа врз основа на :

А). Категоријата на лица опфатени со активностите за градење на капацитети , односно наменети за :

- а) Избрани функционери на локално ниво
- б) Општинска администрација – административни службеници.

Одржани активности за градење капацитети во 2021 година					
Бр	Тема	Целна група	Период/ Место	Бр. на учесн ици	Вид на активност
01	Стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште во државна сопственост	Општинска администрација	Зоом ЗЕЛС и Испитен центар на Европски универзитет Скопје (февруари, март,	147	Обука и испит (теорија + пракса)

			ноември, декември)		
02	Жени во лидерството: обезбедување на еднаква иднина во Ковид-19 светот“	избрани функционери (Лоби група за родова еднаквост)	Онлајн 300М платформа (9 март 2021)	12	работилница
03	Употреба и начин на користење на алатките од платформата www.rob.zels.org.mk	Општинска администрација	Онлајн 300М платформа (24 март, 2021)	20	обука
04	Родови концепти и родово одговорно буџетирање	Општинска администрација	Онлајн 300М платформа (6 мај 2021)	22	обука
05	Оџачари за чисти печки и чист воздух во Скопје“	Мрежа за животна средина на ЗЕЛС	ЗУМ платформа, Скопје	23	работилница
06	Локализација на Национален Акциски План за имплементација на Резолуцијата на Совет на безбедност на ОН1325: Жени, мир и безбедност	Општинска администрација	ЗЕЛС Тренинг Центар, Скопје (07,08 јуни, 2021)	41	обука
07	Форум на општински практики за родова еднаквост: Кон родово одговорни општини	Општинска администрација, избрани функционери	Р. Ореов Лад, Скопје (25 јуни, 2021)	42	форум
08	Поддршка на женско претприемништво на локално ниво - размена на искуства на локалните власти од земјата со колеги од Општина Бар, Црна Гора	Избрани функционери (Лоби група за родова еднаквост)	Општина Бар, Црна Гора (04-07 јуни, 2021)	10	Студиска посета
09	Предлози и иницијативи за подобрување на предлог-законот за родова еднаквост	Општинска администрација	ЗЕЛС Тренинг Центар, Скопје (05 септември, 2021)	5	работилница
10	Родова статистика на локално ниво: прибирање, класифицирање и користење при изработка на локалните документи и буџет	Општинска администрација	ЗЕЛС Тренинг Центар, Скопје (29, 30 септември и 01,05,06 октомври, 2021)	40	обука
11	Локализација на Истанбулската конвенција и креирање на мерки за примена на локално ниво	Општинска администрација	ЗЕЛС Тренинг Центар (10 декември, 2021)	18	обука
12	Развој на општински политики во согласност со	Општинската администрација	Онлајн платформа	23	работилница

	принципите на демократско управување (ЗЕЛС- Мисија на ОБСЕ во Скопје)		300М(24-26 август, 2021)		
13	Обука за социјално мапирање	Општинска администрација	Онлајн платформа 300М, март 2021	6	обука
14	„Инклузивно управување со ризици од катастрофи“	Општинска администрација	Онлајн, 18 март,2021	100	вебинар
15	„Теренски услуги и мобилни тимови за ранливите групи“	Општинска администрација	04 март 2021 година онлајн платформа ZOOM	70	вебинар
16	„Воспоставување на дневни центри како услуги за поддршка на семејството и услуги кои се базирани во заедницата“	Општинска администрација, 6 претставници на општините и еден претставник на ЗЕЛС се стекнаа со сертификат за помината обука	април – мај 2021 онлајн	7	е-курс
17	„Подигнување на свеста во заедницата за унапредување на социјалните права на ранливите категории, недискриминација и инклузија на локално ниво“	Општинска администрација, 5 претставници на општините и еден претставник на ЗЕЛС се стекнаа со сертификат за помината обука	април – мај 2021 онлајн	6	е-курс
18	“Воспоставување на форум за социјален дијалог како партиципативен механизам за креирање на локални социјални политики и услуги за ранливите групи“	Општинска администрација, 4 претставници на општините и еден претставник на ЗЕЛС се стекнаа со сертификат за помината обука	мај – јуни 2021 онлајн	5	е-курс
19	„Воспоставување на мобилни тимови за испорака на основни социјални услуги до ранливите категории во нивното непосредно окружување“	9 претставници на општините и еден претставник на ЗЕЛС се стекнаа со сертификат за помината обука	мај 2021 онлајн	10	е-курс
20	„Инклузивно управување со ризици од катастрофи,“	Општинска администрација, 2 претставници на општините се стекнаа со сертификат за помината обука	септември – октомври 2021 онлајн	2	е-курс
21	„Општински претставник за малцински прашања и права“	Општинска администрација, 4 претставници на општините се стекнаа	септември – октомври 2021 онлајн	4	е-курс

		со сертификат за помината обука			
22	„Форум за социјален дијалог“	Општинска администрација	Онлајн, 18 февруари 2021	70	вебинар
23	„Општински претставник за малцински прашања и права“	Општинска администрација	Онлајн, 06 јули 2021 онлајн платформа ZOOM	50	вебинар
24	„Локализирање на Целите за одржлив развој“	Општинска администрација	15 јуни 2021 Струмица	23	работилница
25	„Локализирање на Целите за одржлив развој“	Општинска администрација	16 јуни 2021 Шуто Оризари	15	работилница
26	„Локализирање на Целите за одржлив развој“	Општинска администрација	22 јуни 2021 Битола	16	работилница
27	„Локализирање на Целите за одржлив развој“	Општинска администрација	24 јуни 2021 Кочани	17	работилница
28	Тематски форум „Промовирање на наоди од социјално мапирање“	Општинска администрација, советници, институции, граѓански организации	23 септември 2021 Битола	21	форум
29	Тематски форум „Промовирање на наоди од социјално мапирање“	Општинска администрација, советници, институции, граѓански организации	24 септември 2021 Штип	22	форум
30	Тематски форум „Промовирање на наоди од социјално мапирање“	Општинска администрација, советници, институции, граѓански организации	21 септември 2021 Велес	26	форум
31	Национална работилница „Социјално мапирање на ранливите лица – алатка за креирање на политки засновани на докази“	Претставници на општини, министерства, граѓански здруженија/истражувачки компании/меѓународни организации	25 ноември 2021 Скопје	30	работилница
32					
ВКУПНО				903	